

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 15

Вторник, 24 октомври 2017 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### С о д р ж и н а

#### Совет на општина Струмица

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
<b>379.</b>		<b>382.</b>	
Решение за избор на претседател и членови на Верификационата комисија	2	Решение за избор на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања	3
<b>380.</b>		<b>383.</b>	
Решение за верификација на мандатот на членовите на Советот на општина Струмица .....	2	Одлука за овластување на членовите на Советот на општина Струмица да учествуваат во постапката при склучување на бракови во Општина Струмица .....	4
<b>381.</b>			
Решение за избор на Претседател на Советот на општина Струмица .....	3		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е  
за објавување на Решението за избор на претседател и членови на Верификационата комисија

Се објавува Решението за избор на претседател и членови на Верификационата комисија, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.10.2017 година.

Бр.09-6608/2  
24.10.2017 год.  
С т р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник,  
Коста Јаневски с.р.

.....

**379.**

Врз основа на член 20 став 1 точка 39 и член 25 став 1 алинеја 10 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.10.2017 година, донесе

**Решение****за избор на претседател и членови на  
Верификационата комисија**

1. Во Верификационата комисија на Советот на општина Струмица се избираат:

За претседател:

- Славјана Михаиловиќ

За членови

- Наташа Хаџи - Еленова, и

- Ели Панова.

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6608/1 Совет на општина Струмица  
24.10.2017 год. Претседавач,  
Струмица Нада Бајрактарова с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**

за објавување на Решението за верификација на мандатот на членовите на Советот на општина Струмица

Се објавува Решението за верификација на мандатот на членовите на Советот на општина Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.10.2017 година.

Бр.09-6609/2 Општина Струмица  
24.10.2017 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

**380.**

Врз основа на член 3 од Деловникот на Советот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 2/06 и 10/07), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.10.2017 година, донесе

**Решение****за верификација на мандатот на  
членовите на Советот на општина  
Струмица**

Се верифицира мандатот на членовите на Советот на општина Струмица и тоа:

1. Марјан Даскаловски
2. Александар Донев
3. Јосиф Христов
4. Наташа Хаџи - Еленова
5. Томе Лазаров
6. Зоран Костадинов
7. Ели Панова
8. Славјана Михаиловиќ
9. Митко Бонев
10. Сашко Милковски
11. Нада Бајрактарова
12. Бобан Малинов
13. Атиџе Мемедова
14. Бранко Божинковчев
15. Ирена Бабамова - Стојчева
16. Бајрам Мустафов
17. Ѓорге Јовов
18. Снежанка Тасева
19. Ацо Ѓоргиев
20. Митко Дрвошанов
21. Верица Буралиева
22. Мимоза Костуранова - Алексиќ
23. Александар Ненчев

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6609/1 Совет на општина Струмица  
24.10.2017 год. Претседавач,  
Струмица Нада Бајрактарова с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Решението за избор на претседател на Советот на општина Струмица

Се објавува Решението за избор на претседател на Советот на општина Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.10.2017 година.

Бр.09-6610/2 Општина Струмица  
24.10.2017 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 381.

Врз основа на член 47 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 38 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.10.2017 година, донесе

#### Решение

за избор на претседател на Советот на општина Струмица

1. За претседател на Советот на општина Струмица се избира **Марјан Даскаловски**, дипломиран правник од Струмица, започнувајќи од 24.10.2017 година.

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6610/1 Совет на општина Струмица  
24.10.2017 год. Претседавач,  
Струмица Нада Бајрактарова с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Решението за избор на претседател и членови на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања

Се објавува Решението за избор на претседател и членови на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.10.2017 година.

Бр.09-6611/2 Општина Струмица  
24.10.2017 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

#### 382.

Врз основа на член 20 став 1 точка 39 и член 25 став 1 алинеја 1 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.10.2017 година, донесе

#### Решение

за избор на претседател и членови на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања

1. Во Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања на Советот на општина Струмица се избираат:

За претседател:  
- Бранко Божинков

За членови:  
- Зоран Костадинов  
- Снежанка Тасева  
- Александар Донов, и  
- Ели Панова

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-6611/1 Совет на општина Струмица  
24.10.2017 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за овластување на членовите на Советот на општина Струмица да учествуваат во постапката при склучување на бракови во општина Струмица

Се објавува Одлуката за овластување на членовите на Советот на општина Струмица да учествуваат во постапката при склучување на бракови во општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 24.10.2017 година.

Бр.09-6612/2 Општина Струмица  
24.10.2017 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.  
.....

#### 383.

Врз основа на член 27 од Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 38/14, 115/14, 104/15 и 150/15) и член 20 став 1 точка 44 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 24.10.2017 година, донесе

#### О д л у к а

за овластување на членовите на Советот на општина Струмица да учествуваат во постапката при склучување на бракови во општина Струмица

#### Член 1

Се овластуваат членовите на Советот на општина Струмица да учествуваат во постапката при склучување на бракови во општина Струмица.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-6612/1 Совет на општина Струмица  
24.10.2017 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.